



НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 25 став 1 и 3 и 47 став 1 точка 20 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), Советот на Народната банка на Република Северна Македонија донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ
КНИЖНИ ПАРИ ВО АПОЕН ОД 10 ДЕНАРИ СО ИЗМЕНЕТИ БЕЛЕЗИ

(„Службен весник на Република Северна Македонија“, бр. 88/2020)

1. Во Одлуката за издавање книжни пари во апоен од 10 денари со изменети белези („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 50/19), во точката 2 се додава нов став 2 којшто гласи:

„Се менуваат основните белези на книжните пари во апоен од 10 денари опишани во потточка 3.1 од Одлуката за издавање и основните белези на книжните пари во апоени од 10 и 50 денари (Службен весник на Република Македонија бр. 218/16) и во точка 1 од Одлуката за изменување на одлуката за издавање и за основните белези на книжните пари во апоени од 10 и 50 денари („Службен весник на Република Македонија“ бр. 12/17), и тоа во:

- ставот 3, бројот: „16,2“ се заменува со бројот: „16,1“.
- ставот 5 бројот: „5,4“ се заменува со броевите: „3,8“.
- ставот 11 бројот: „3,6“ се заменува со броевите: „3,3“.
- ставот 12 бројот: „5,4“ се заменува со бројот: „5,3“.
- ставот 16 бројот: „3,6“ се заменува со броевите: „3,3“.
- ставот 20 бројот: „5,4“ се заменува со броевите: „3,8“.
- ставот 21 бројот: „16,2“ се заменува со бројот: „16,1“.

2. Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

О бр. 02-15/V-1/2020
30 март 2020 година
Скопје

Гувернер
и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-Бежоска